



ПЕГАСУС

УЧИЛИШТЕ ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК



Акредитирана институција за англиски јазик за возрасни (CEFR) од Министерството за образование и наука на Република Македонија



Верифицирана програма и национално признат сертификат за англиски јазик за возрасни (CEFR) од Центарот за образование на возрасни на Република Македонија

УЧЕТЕ АНГЛИСКИ НА ЛЕСЕН НАЧИН ИМАЈТЕ ГО ЦЕЛИОТ СВЕТ НА ДЛАНКА

A1

На овој степен учесниците се способни за комуникација ограничена на најосновните структури и вокабулар во едноставни ситуации. Тие можат да влезат во интеракција на едноставен начин доколку лицето со кое разговараат зборува бавно и јасно и е подготвено да помогне. Тие можат да се изразат писмено на едноставен начин во форма на краток текст, писмо или порака.

B1

На овој степен учесниците можат да разберат стандарден текст на англиски јазик на познати теми со кои се среќаваме на работа, училиште, во слободно време, итн. Нивните комуникациски вештини се значително подобрени и лесно можат да се снајдат при патување во земји каде што се говори англискиот јазик, иако сеуште имаат потреба од јазични корекции.

C1

На овој степен учесниците можат да разбираат голем опсег на текстови различни по содржина и комплексност, и можат да препознаат имплицитни значења. Тие можат да изразат комплексни идеи спонтано и без многу напор, и можат да го користат јазикот флексибилно и ефикасно за разни цели, како и да произведат детални текстови на комплексни теми.

A2

На овој степен учесниците можат да комуницираат и да се справат со неопходни ситуации во англиско говорно подрачје. Нивното разбирање на англискиот јазик е сеуште ограничено, но поставени се основите за нивно понатамошно усовршување. Нивното писмено изразување е проширено на повеќе видови на текст, но сепак нивното изразување е на елементарно ниво.

B2

На овој степен учесниците можат да разбираат комплексни текстови на конкретни и апстрактни теми, вклучувајќи и технички дискусии во одредена сфера на специјализација. Нивната комуникација е спонтана, а јазичните вештини значително усовршени. Тие можат да се изразат на комплексен начин за повисоки академски и професионални цели, со мали корекции.

C2

На овој степен учесниците можат со леснотија да разбираат голем опсег на комплексни теми на англиски јазик. Тие можат да резимираат информации од различни извори, усни или пишани, да реконструираат аргументи, како и да даваат кохерентни презентации на разни теми. Тие можат да се изразуваат спонтано, течно и прецизно, со стилски нијанси во изразувањето при опис на најсложени ситуации.



PEGASUS

ENGLISH LANGUAGE SCHOOL



Accredited Institution for EFL for Adults (CEFR)
by the Ministry of Education and Science
of the Republic of Macedonia



Verified National Certificate for EFL for Adults
(CEFR) by the Adult Education Center
of the Republic of Macedonia

LEARN ENGLISH WITH EASE GET THE WHOLE WORLD IN YOUR HANDS

A1

Students at this level have just begun to study English. Their ability to communicate is limited to the most basic structures and vocabulary in simple situations. They can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help. They can write simple texts, such as letters and short notes.

B1

Students at this level can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Their communication skills are significantly improved and they can easily deal with most situations likely to arise while traveling in an area where the language is spoken, although they may require certain corrections of their language output.

C1

Students at this level can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognize implicit meaning. They can express ideas fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. They can use language flexibly and effectively for various purposes, as well as produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organizational patterns, connectors and cohesive devices.

A2

Students at this level can communicate at a basic level and can deal with situations necessary to survive in an English-Speaking environment. Their comprehension of English is limited, but a foundation has been laid for further learning. Their writing skills are extended to several types of texts, but their expression is still at elementary level.

B2

Students at this level can understand the main ideas of complex texts on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialization. They can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. They can express themselves in a complex way for higher academic and professional goals, with small corrections of their language output.

C2

Students at this level can understand with ease a wider range of complex topics in English. They can summarize information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. They can express themselves spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in the most complex situations.

+ 389 44 333 557 | + 389 70 329 979
+ 389 70 755 007 | + 389 72 724 166

Pegasus ELS - Tetovo | 228 Blagoja Toska, 1200 Tetovo,
Pegasus ELS - Skopje | Dimitrija Cupovski 5/2 1000 Skopje,
Republic of Macedonia

info@pegasusels.com
thesardzoski@yahoo.com
www.facebook.com/PegasusELS